

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



7. Домашна библијска студија – 7

ПОЧЕТОК И КРАЈОТ НА ГРЕВОТ

Свеста за постоење на гревот била присутна во секое време и во сите народи. За да се излезе на крај со овој проблем, пронаоѓани се многу и различни патишта, почнувајќи со пренесување на човечки жртви, па се до распространетото тврдење дека гревот воопшто и не постои. Некои психолози се обидуваат тоа да го објаснат како „комплекс на вина“.

Кај човекот кој е склон кон побожност, свеста за гревот и вината, е сосема реална. Вистина, во денешно време таа не се наоѓа секогаш на површината, туку често е прекриена со маска на лажни заклучоци. Луѓето на денешницата често се окупирани со разни активности како што се телевизорија, радио, забави, спортови, разни списанија, весници и книги. Со тоа толку се зафатени така што ретко се свртуваат кон вистинските животни прашања и немаат време да се позанимаваат со преиспитување на својата совест. Оние кои ќе го увидат проблемот наоѓаат утеха по религијата, црквата или во некоја општествена работа.

Најважно е да го запознаеме Божјиот план за нас и патот со кој Тој засекогаш ќе го реши проблемот на гревот. Што во врска со тоа Тој нè учи во својата Реч? Колкави и да се потешкотиите во нашиот живот, треба да бидеме сигурни дека Господ го знае најкраткиот и најдобриот пат како треба да ги решиме и да ги надвлееме.

„Не е можно да се објасни потеклото на гревот така што може да се најде оправдување за неговото постоење. Сепак можеме доволно да разбереме дека што се однесува до потеклото и конечното уништување на гревот, Божјата правда и Неговото милосрдие во сето Негово постапување со ова зло дошле до потполн израз. Во Светите списи ништо не е појасно од вистината дека Бог ниту на било кој начин не е одговорен за настанувањето на гревот, и дека никакво тиранско скратување на божествената милост, ниту било каков недостаток во божественото владеење не дале повод за побуна. Гревот се наметнал како неканет гостин за чиешто присуство не може да се наведе причина. Тој е таинствен, необјаснив и да се оправдува би значело да се брани. Кога за него би можело да се најде оправдување или причина за неговото постоење, тогаш тој би престанал да биде грев.“ (Големата борба 492).

ПОТЕКЛОТО НА ЗЛОТО

Сите ние знаеме за гревоти и имаме свое мислење за него, но како тој е дефиниран во Божјата реч?

„Секој што прави грев, прави и беззаконие; и гревот е беззаконие“ (1. Јованово 3:4).

Каков е резултатот или плодот на гревот?

„Зашто, платата, што ја дава гревот, е **смрт**“ (Римјаните 6:23).

Кој е зачетникот на гревот?

„Кој прави грев, од **ѓаволот** е, **зашто ѓаволот греша од почетокот**“ (1. Јованово 3:8).

Дали Бог сатаната го создал грешен?

„Ти **беше совршен** во патиштата свои, од денот кога беше создаден, сè додека не се најде во тебе беззаконие“ (Езекиел 28:15).

Која несвета амбиција придонела за падот на сатаната?

„А во срцето свое си велеше: „**Ќе се искачам на небото, ќе го издигнам престолот свој погоре од Божјите ѕвезди и ќе седнам на гората во соборот на боговите**, на крајот од северот; **ќе се искачам до висините на облаците, ќе бидам рамен на Севишниот**“ (Исаија 14:13,14).

Дали горделивоста исто така придонела за неговиот пад?

„**Од убавината твоја се возгордеа срцето твое, поради богатството твое си ја загуби мудроста своја**“ (Езекиел 28:17).

Што се случи како последица на гревот? Каде е фрлен сатаната?

„И настана **војна на небото**: Михаил и неговите ангели војуваа против змебот, а змебот и неговите ангели војуваа против нив; но беа поразени, и за нив веќе не се најде место на небото. **И беше исфрлен големиот змев** старата змија, наречена **ѓавол** и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборена на земјата, и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени“ (Откровение 12:7-9).

Што сега работи сатаната?

„Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, **ѓаволот**, обиколува како лав што рика и **бара некого да проголта**“ (1. Петрово 5:8).

Што Божјата црква трпи од Христовите денови?

„А кога виде змебот дека е фрлен на земјата, почна да ја гони жената“ (Откровение 12:13) (жената симболично ја претставува црквата).

Што е коренот на гревот?

„Потоа **похотта** (Недозволена желба), откако ќе се зачне, **раѓа грев**, а гревот, извршен, раѓа смрт“ (Јаков 1:15).

ПОТЕКЛОТО НА ЗЛОТО НА ОВОЈ СВЕТ

Како гревот дошол на светот?

„Затоа, како што гревот влезе во светот **преку еден човек**, а преку гревот - смртта... смртта царуваше уште од Адам, па сè до Мојсеј и над оние што не погреша според престапот на Адам“ (Римјаните 5:12,14).

„И како што по Адам сите умираат“ (1. Коринтјаните 15:22).

Дали постои некој кој не погрешил?

„Сите згрешаја и лишени се од славата Божја“ (Римјаните 3:23).

Дали е можно, човекот да се ослободи од влијанието на гревот со нешто што сам може да го направи?

„Може ли Етиопјанец да ја смени кожата своја и леопардот - дамките свои? Па така и вие, можете ли да правите добро, кога сте свикнати да вршите зло?“ (Еремија 13:23).

Која надеж постои за грешниот човек?

„Зашто Јас не сакам никој да умре, вели Господ Бог; но поправете се - и живејте!“ (Езекиел 18:32).

“Зашто Бог толку го возљуби светот, што го даде Својот Единороден Син, та **секој што верува во Него, да има живот вечен**“ (Јован 3:16).

Бог сочувствува со грешникот и му дава можност да се покае, но кога ќе умре нема повеќе можност за покајување.

Што сè претрпел Христос поради нашите гревови?

„А Тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија“ (Исаија 53:5).

Што на крајот ќе направи Христос со зачетникот на гревот и на сето зло?

„А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и Тој зеде еднакво учество во тоа, та преку смртта да го победи оној што ја има власта над смртта, односно ѓаволот“ (Евреите 2:14).

КРАЈ НА ГРЕВОТ

Каква судбина е проречена за сатаната?

„И Јас те претворив во пепел на земјата пред очите на сите, што те гледаат. 19 Сите, што те знаеја меѓу народите, се згрозуваа над тебе, ти стана за ужас и исчезна засекогаш“ (Езекиел 28:18,19).

Кој ќе ја одигра водечката улога во подготовката на народот за големата битка која ќе ги означи последните настани во уништувањето на гревот и грешниците?

„Зашто тоа се **ѓаволски духови** кои прават чуда; тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден на Бог Седржителот“ (Откровение 16:14).

На кое место ќе се соберат на крајот?

„И ги собра на местото наречено по еврејски **Армагедон**“ (Откровение 16:16).

Зошто е дозволено луѓето да потпаднаат под влијание на сатаната?

„И со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат, **затоа што не ја примиле љубовта на вистината та да би се спасиле. И затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда за да поверуваат на лагата**, та да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а ја засакаа неправдата“ (2. Солунјаните 2,10-12).

Колку долго сатана ќе биде врзан за време на второто Христово доаѓање?

„Потоа видов како од небото слегуваше ангел кој го имаше клучот од бездната и голема верига во раката своја: 2 го фати змебот, древната змија, која е **ѓаволот и сатаната - и го врза за илјада години**“ (Откровение 20:1,2).

Што ќе се случи на крајот на тие илјада години?

„А кога ќе се навршат илјада години, сатаната ќе биде пуштен од затворот свој, и ќе излезе да ги лаже народите по четирите краишта на земјата, Гог и Магог, и да ги собере за војна; нивниот број е колку морскиот песок“ (Откровение 20:7,8).

Што ќе се случи кога сатаната и војската на грешниците ќе го опколат градот на светите?

„Тие излегоа по ширината земна и го заобиколија живеалиштето на светиите и возљубениот град; **падна од Бога оган небесен и ги проголта**“ (Откровение 20:9).

Како ќе биде потполно уништен гревот, неговиот зачетник и сите оние кои повеќе го сакаат гревот отколку Бога?

„Зашто, ете, доаѓа ден, вжарен како печка; тогаш **сите горди и оние, кои постапуваат нечесно, ќе бидат како слама**, и ќе ги изгори денот што иде, вели Господ Саваот; и така, **нема да остане од нив ни корен, ниту гранчиња**“ (Малахија 4:1).

Дали по конечното уништување, постои можност гревот повторно да се појави?

„Што сте намислиле против Господ? Тој ќе стави крај на сè, ниеден противник нема повторно да се крене“ (Наум 1:9).

Иако Христос ќе дојде како Цар над царевите и Господар над господарите, како ќе им се јави на оние кои Го љубат и го чекаат Неговото второ доаѓање?

„Така и Христос, откако еднаш се принесе Самиот Себе како жртва, за да ги однесе гревовите на мнозина, вторпат **ќе им се јави не веќе како жртва за грев на оние што Го очекуваат**, туку за нивно спасение“ (Евреите 9:28).

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 7 лекција

1. Провери дали е точно или неточно

	Точно	Неточно
а) Бог го создал Луцифер	_____	_____
б) Бог го создал гревот	_____	_____
в) Гревот настанал во Едемската гради	_____	_____
г) Нема причина за постоење на гревот	_____	_____
д) Гревот е престап на Божјиот закон	_____	_____
ѓ) Повеќето луѓе погрешиле и тие се изгубени	_____	_____
е) Човекот не може сам да се очисти од гревот ако не добие помош од небото	_____	_____

2 Дополни го следното:

а) „Зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара _____ (1. Петрово 5:8).

б) „Затоа, како што гревот _____ преку еден човек, а преку гревот - смртта“ (Римјаните 5:12).

в) „Ниеден противник нема _____ (Наум 1:9).

г) „Зашто, платата, што ја дава гревот, е _____ (Римјаните 6:23).

3. Каде ќе се соберат народите да војуваат пред Христовото доаѓање?

4. Кој ќе ги наведе народите да се соберат за војна?

5. Колку долго ќе биде врзан сатаната?

6. Кој ќе ги предводи народите во војувањето после илјада години? Да се погледа Откровение 20:7,8).

7. Со што конечно ќе биде уништен гевот?

8. Дали разбравте дека постојат две битки: една пред второто Христово доаѓање, а другата после илјада години?

9. Што подразбирате под изразите „корен“ и „гранчиња“ во книгата на пророкот Малахија 4:1 – „нема да остане од нив ни корен, ниту гранчиња“?

а) корен _____

б) гранчиња _____

10. Кои се некои од амбициите кои придонеле сатаната да згреши и падне? Исаија 14:13,14 и Езекиел 8:17.
